

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧЕН ПРЕНОСЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОД: M/W 2016 ГОДИНА

Со ова барање се дефинираат параметрите за учество во процедурата за алокација на расположливиот преносен капацитет на интерконективната врска на Република Македонија. Барањето се доставува до МЕПСО на факс бр:(+389 2 3112 225); (+389 2 3149 839), во периодот од денот за доставување на Барање согласно Календарот. Барањата кои што ќе стигнат пред или после назначеното време ќе бидат отфрлени (важи времето кога МЕПСО го примил Барањето).

1	Податоци за подносителот на Барање	
	целосно име на претпријатието	
	ЕИС	
	официјална адреса (седиште на претпријатието)	
	банкарска сметка , број на сметка, адреса на банка	
	овластено лице кое го претставува претпријатието	
	телефон на овластено лице	
	факс на овластено лице	
	e-mail адреса на овластено лице	
	лице за контакт	
	телефон на лицето за контакт	
	факс на лицето за контакт	
	e-mail адреса на лицето за контакт	
2	Време на поднесување на барањето и број на страни	
	Ден / месец / година / час	
	Број на страни на Барањето	

